



ВО ГРАДОТ НА ЛЕТНИ ОЛИМПИЈАДА 2008 Г

Дури и на оние кои прв пат доаѓаат во престолнината на Кина, некогашна претстолина на Кублај Кан, јасно им е дека таа доживеала неверојатен пресврт. Од некогашните стари и трошни куќи, Пекинг денес е град со облакодери, а наместо велосипеди Кинезите преминале на возење ав-

томобили и тоа во топ модели од германско, американско или од јапонско потекло.

Денес ова е Пекинг, кој се подготвува за летната Олимпијада на 8.8.2008 година (по кинеско верување бројот 8 носи богатство).

Со 15,3 милиони жители тоа е втор

град по големина во Кина, по Шангај, и е една од четирите урбани области, кои се под директна контрола на централната Влада.

Почетокот на денешниот град бил Канбалик (Канов Град), во кој царувал Кублај Кан, а името Пекинг градот го добил во 1421 година. Сегашниот изглед почнал да го добива за време на владеењето на династијата Минг, кога почнала изградбата на Царската палата (Забранетиот град), во која живееле 24 владетели на Минг и на Чинг династиите.

Пекинг е огромен. Помислата во еден ден да се посетат повеќе интересности и при тоа да се оди на шопинг во Силк маркетот или, пак, на Бисерниот пазар, практично е неизводлива. На плоштадот на "Небесниот Мир" (Тјенанмен) ќе сретнете стотици туристи, деца како пуштаат змејови, продавачи на сувенири кои ве следат во чекор...

Младите образовани Кинези ќе се обидат да почнат љубезен разговор со вас, а ако го прифатите ќе дознаете дека се пријавиле како волонтери за идната Олимпијада и дека познавањето на англискиот јазик е еден од најважните услови за тоа.

Познатиот плоштад го опкружу-





АТА ОДИНА

чести (30 војници церемонијално маршираат преку улица), а за тоа време сообраќајот на улицата Чанг се запира.

Од символите на комунизмот останата е сликата на Мао Це Тунг на вратата на небесниот мир и војник во скаменета положба.

ваат Големата народна дворана, Националниот музеј, Музејот на народни херои и влез во Забранетиот град, кој се нарекува Врата до небесниот мир. Во зори се крева, а приквечер се спушта националното знаме во центарот на градот. Овој ритуал војниците го прават со најголеми по-

